

# НЕМА "ПОШТЕНА" РАЗЛИКА

**"Ние оваа кампања ќе ја водиме нежно, европски и демократски, ќе говориме за демократските вредности, ќе убедуваме дека ова што сега го прави Владата е единственото можно решение, кое може Македонија да ја одведе во Европа", изјави Бучковски.**

**"На Старата чаршија треба да ѝ дадеме дух на безбедност, сигурност и обележје кое ќе биде карактеристично за Скопје", истакна Трифун Костовски, почнувајќи ја својата промоција меѓу еснафците и занаетчиите во Чаршијата.**

Пишува:  
Кокан СТОЈЧЕВ



**Б**итката за освојување на драгоцениот локален лебец почна остро и ниско по земја, без некој резпект дека во борбата ќе има ранети, навредени и обезвредени имиња, личности и фирми. Арсеналот на зборови не е променет, туку е научен наизуст, однапред насочен кон обезглавување на кандидатите и противниците, кои се сметаат за главни претенденти за тронот и за градоначалничката фотелја.

Притоа, единствена новина во кампањата и во забавата претставува лажната узбуна за подметната бомба, која за момент го спречи еден од кандидатите за градоначалник на Скопје, мирно да си ја врши својата функција, додворување до граѓаните на метрополата. Сепак, ова не потсети на претходните локални избори кога имавме жестока кампања зачинета со насилства и недоволни жртви, кои паднаа како последица на недоволната гласачка и демократска култура. Тоа е доволен факт дека треба да сме на "штрек" и подготвени да го играме

"Тешкото", бидејќи во играта "музикантите" не се сменети. Тие и натаму го водат орото, а електоратот, односно граѓаните, ќе ги држат за увце, бидејќи така се научиле да слушаат. Затоа, испитот по демократија скапо ќе ја чини Република Македонија.

## ВРЕДНОСТИ

Пропагандната војна почна пред да се пресече лентата за отворање на портите за локалните избори во 2005 година. Но, и покрај острите забелешки тоа не ги обесхрабри противничките тaborи сконцентрирани во коалицијата "За Македонија заедно", а уште повеќе не го "окуражи", Трифун Костовски, кој сакале или не ја збратими опозицијата и стана сериозен кандидат во трката за освојувањето на тврдината под "Калето" во Скопје. Поради тоа, политичарите дуваат во маштеница, во која десеттина дена пред денот "Д" - 13 март, секој на свој начин се обидува ја напумпа популарноста и да си го крене рејтингот кај гласачкото тело, кое не е аморфно туку е непредвидлива маса, која досега успешно беше манипулирана. Но, се коцкаше и со нивниот глас, бидејќи на крајот силата го одредуваше победникот. Затоа очите се свртени кон кампањите и нивните придружни манифе-

станции, кои треба да одлучат за 84 слободни места. Но, за сите нема место под овој мал простор. Силите ги одмеруваат приближно 370 кандидати, во кои има познати и непознати имиња, но и стари волци кои ќе се обидат да ја спасат својата натамошна политичка кариера.

Во оваа трка, лидерот на власта, д-р Владо Бучковски заигра на картата на Европа, божем преку него побрзо ќе го надминеме тешкиот визен режим за македонските граѓани.

"Ние оваа кампања ќе ја водиме нежно, европски и демократски, ќе говориме за демократските вредности, ќе убедуваме дека ова што сега го прави Владата е единственото можно решение, кое може Македонија да ја одведе во Европа", изјави Бучковски.


Патем тој потсети на поранешното владеење со Македонија, поради кое изминаа две драгоцени години за да се поправат штетите од претходните на власт и да се тргне на патот кон Европа. Со ова Бучковски упати отворена провокација кон опозицијата.

"Во овој натпревар, на овие локални избори, контрапартнер ми е лидерката на опозицијата Весна Јаневска... Вие ги водите преку хаос во Лаос, ние преку коалицијата "За Македонија заедно" ќе ве одведеме во Европа", истакна Бучковски.

Тој потенцираше дека локалната власт ќе ја освои во барем половина од општините каде што власта понуди свои 75 кандидати за градоначалници.

Кандидатот за Скопје, од позицијата, Ристо Пенев, побара да се цени по она што тој го сработил, бидејќи Костовски ниту има програма, ниту храброст за директно јавно соочување.

"Наутро тој шета независен по Старата чаршија, за



навечер да моли за гласовите од Љубчо Георгиевски, притоа барајќи да се здружи со другите. А што сме ние овде? Ние веќе сме здружени во коалицијата "За Македонија заедно" со граѓаните на Македонија", рече Пенев.

## БЕЛЕГ

Кандидатот на здружената опозиција за градоначалник на Скопје, познатиот бизнисмен, Трифун Костовски, својата официјална кампања ја почна со лежерна прошетка низ Старата скопска чаршија, која во меѓувреме го изгуби својот препознатлив културолошки сјај. Костовски се сретна со занаетчиите, а разговараше и со претставници на Здружението на еснафите, со кои пишеше чај во една од скопските чајџилиници.

Трифун истакна дека се решил на овој чекор, токму од тука да ја почне својата кампања, затоа што таа претставува најстар и најавтентичен дел од Скопје каде што сè уште е зачувана мултиетничноста.

# МЕЃУ ЛАОС И МАКЕДОНИЈА

"На Чаршијата треба да ѝ дадеме дух на безбедност, сигурност и обележје кое ќе биде карактеристично за Скопје", истакна Трифун Костовски.

Штабот на Костовски, во обид да ја потенцира независноста на нивниот кандидат, прокоментира дека за разлика од Пенев, кој има партиска листа, тие ќе понудат деполитизирана администрација.

Од ИШ беше упатена критика до владејачката коалиција на која ѝ порачаа да се откаже од политиката, зашто минало времето на партиските офицери.

"Жално е што млади луѓе, како Кондарко и Жерновски, не го чувствуваат овој момент, дека со овие избори доаѓа до израз новиот стил во водењето на политиката", изјави шефот на ИШ на Костовски, Дарко Марковиќ.

Лидерите на опозицијата својата кампања за локалните избори ја почнаа во Охрид, срцето на нашата духовна култура.

"Не видовме ниту една

стратегичка за излегување од економската криза, за подобрување на состојбата во здравството и во образованието, а ниту една реформа во судството, во владеењето на оваа власт. Затоа треба да изградиме држава на можности за сите нејзини граѓани, без разлика на возраст, етничка и религиозна припадност", изјави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, кој им се обрати на охридани на митингот на здружената опозиција "За подобра Македонија".

ВМРО-ДПМНЕ му дава целосна поддршка на независниот кандидат за градоначалник на овој град, Венко Шапкара.

"Сите сме за Македонија, но не ваква каква што е сега, со илјадници невработени, кои без перспектива бараат начин да ја напуштат земјата", потенцира Груевски на на митингот во Охрид, следен од лидерите на Либерална и на Социјалистичка партија, Стојан Андов и Љубислав Иванов - Синго.

## СЛОГАНИ

Коалицијата "За Македонија заедно" изборната кампања ќе ја води повикувајќи се на европската ориентација, а за мото го избра слоганот "Поблиску до целта". За нив целта е стабилна Македонија, интегрирана во НАТО и во ЕУ. Оваа стратешка цел партиите од власта ја врзаа за локалните избори.

"За таа цел работевме и ќе работиме, знаеме дека на тој план ќе бидеме многу успешни, ако заживее вистинската локална самоуправа и вистинската локална демократија во РМ", изјави шефот на ИШ на коалицијата "За Македонија заедно", Никола Куркчиев, на промоцијата на изборната кампања.

"Ние на овие избори нудиме и европски општини и затоа нашето мото е вакво и

затоа ние го гледаме ова како еден вкупен проект", нагласи Андреј Жерновски, ЛДП.

Гласоворниците во изборната кампања на коалицијата на власта го бранеа своето мото, со провокацијата дека "до резултати се стигнува постапно".

"Тие што ветуваат резултати сега, само можат да ја злоупотребат довербата на граѓаните", изјави Куркчиев.

"Нашите противници имаат слоган 'Направете разлика', а ние сме сигурни дека граѓаните веќе ја направија разликата", провоцираше Жерновски, а нему му се придружи и Никола Куркчиев, кој додаде "калинки не успеваат во Скопје". Според нив, власта ќе организира фер избори, како што бара Брисел. Дали ќе поминат така, зависи од сите, повикаа од Штабот на владејачката коалиција.

Коалицијата ПДП-ДПА почна од тетовското село Требош. Оваа коалиција го промовираше кандидатот за градоначалник на Општина Желино, портпаролот на ПДП, Кенан Алиу, како и советничката листа.

Шефот на Изборниот штаб на Општина Желино, Сафет Алиу, ги повика жителите на поголема масовност, бидејќи оваа коалиција дава гаранција за развој на Општината.

На граѓаните им се обрати и шефот на Централниот изборен штаб на коалицијата, Ружди Матоши, кој од нив побара голема масовност за на демократски начин да го остварат гласачкото право.

Партијата на Џезаир Шаќири - Хоџа за свое мото го избра слоганот

"Гласај за правда". Тој се залага за европски региони и регионализација на Македонија. Истовремено, Хоџа ги повика ривалите од коалицијата ДПА-ПДП и од владејачката ДУИ, да не предизвикуваат револт со своите изјави. Тој предупреди дека

НДП нема да трпи неправилности на изборите.

"Пред некое време имавме контакти со премиерот, и нему и на Али Ахмети им ставивме до знаење дека ако преземат активности за полнење на кутиите и други нерегуларности, ние ќе преземеме соодветни активности за спречување на таквите дејства и тие ќе бидат одговорни за секаков вид последици", изјави кандидатот на НДП за градоначалник на Скопје, Џезаир Шаќири - Хоџа.

Според него, кандидатот Хусеин Хаскај од НДП ќе извојува сигурна победа во



скопската населба Чаир, каде што Албанците се мнозинство.

На изборите оваа партија има градоначалнички кандидати во Струга, во Гостивар и во Општина Врапчиште, а ќе поддржат уште четири независни кандидати.

